



Република Северна Македонија  
Министерство за финансии  
УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ

УПАТСТВО  
ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ

Скопје, октомври, 2025

Бр. 02-4/50

**КРАТЕНКИ:**

<b>АУОИ</b>	Агенција за управување со одземен имот
<b>СППФТ</b>	Спречување на перење пари и финансирање на тероризам
<b>Закон за СППФТ</b>	Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
<b>ЕУ</b>	Европска Унија
<b>ФАТФ</b>	Оперативната група за определување на дејствија за спречување перење пари и финансирање на тероризам
<b>УФР</b>	Управа за финансиско разузнавање
<b>ППФТ</b>	перење пари и финансирање на тероризам
<b>ОН</b>	Обединети Нации
<b>СБОН</b>	Совет за безбедност на Обединети Нации

## **ВОВЕД**

### **1. ЦЕЛ НА УПАТСТВОТО**

Ова Упатство е подготвено со цел да им помогнат на субјектите да ги спроведат рестриктивните мерки против тероризам и/или пролиферација и да им помогнат да се соочат со различните практични ситуации со кои може да се соочат при исполнување на обврските од Законот за рестриктивни мерки (ЗРМ) (Службен весник на РМ бр. 190/17).

Советот на Европската Унија објави документ што ги содржи најдобрите практики на ЕУ за ефикасно спроведување на рестриктивни мерки, па затоа, покрај ова Упатство, се упатува и на користење на документот на Советот на Европската Унија. Тој е објавен на веб-страницата на Советот за безбедност на Обединетите нации со меѓународни упатства и стандарди за спроведување на рестриктивни мерки против тероризмот, а информациите за спроведување на санкциите објавени на веб-страниците на поединечните комитети за санкции на Советот за безбедност на ОН се исто така корисни и се препорачуваат.

### **2. ШТО СЕ РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ**

Рестриктивните мерки се инструменти од дипломатска или економска природа кои имаат за цел да променат активности или политики како што се кршење на меѓународното право или човековите права или политики што не го почитуваат владеењето на правото или демократските принципи.

### **3. КОЈ ДОНЕСУВА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ**

Рестриктивните мерки ги донесува Советот за безбедност на ООН, дејствувајќи врз основа на Поглавје VII од Повелбата на Обединетите нации. Покрај примената на рестриктивните мерки на ООН, Европската Унија (во натамошниот текст ЕУ) самостојно усвојува рестриктивни мерки преку одлуки и прописи кои се обврзувачки во сите земји-членки на ЕУ, како и Владата на Република Северна Македонија. Владата на Република Северна Македонија може да воведо рестриктивни мерки врз основа на Законот за рестриктивни мерки.

### **4. РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СПОРЕД РЕЗОЛУЦИИТЕ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ООН**

Во согласност со Повелбата на Обединетите нации, Советот за безбедност на ОН донесува рестриктивни мерки преку резолуции кои се обврзувачки за сите земји-членки на Обединетите нации (во натамошниот текст ООН). Рестриктивните мерки усвоени од ООН се обврзувачки од моментот на нивното усвојување.

### **5. РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СПОРЕД ПРАВНИТЕ АКТИ НА ЕУ**

ЕУ, покрај рестриктивните мерки усвоени од Советот за безбедност на ООН, усвојува и свои автономни рестриктивни мерки. Информации за рестриктивните мерки усвоени од ЕУ се достапни на следниот линк <https://sanctionsmap.eu/#/main>. На наведената веб-страница е овозможен сеопфатен механизам за пребарување и се дадени детални објаснувања за ограничувањата што се во сила. Особено, се презентирани видовите санкции што се применуваат за одредена географска област, се дадени директни врски до релевантни законски акти и упатства за примена на санкции. Паралелно, овие информации автоматски се

импортираат во консолидираната листа достапна преку рестриktivната веб-страница на Управата за финансиско разузнавање (УФР).

## **6. ВИДОВИ РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ**

Според член 4 од Законот за рестриktivни мерки, рестриktivните мерки вклучуваат:

- а) ембарго за стоки и услуги;
- б) ембарго за оружје;
- в) забрана за влез во Република Северна Македонија;
- г) финансиски мерки и
- д) други мерки согласно меѓународното право.

## **7. ФИНАНСИСКИ МЕРКИ**

Финансиските мерки се дел од рестриktivните мерки што се спроведуваат во согласност со Законот за рестриktivни мерки, насочени кон одржување на меѓународниот мир, безбедност, почитување на човековите права и основните слободи и развој на демократијата и владеењето на правото. Санкциите се изрекуваат врз основа на:

- а. правно обврзувачки резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации,
- б. правни акти на Европската Унија,
- в. правни акти на други меѓународни организации чиј член е Република Северна Македонија во согласност со меѓународното право,
- г. барање од надлежен орган на друга држава за воведување, измена или прекин на финансиски мерки против тероризам и/или пролиферација, или
- д. други акти во согласност со Законот за рестриktivни мерки.

Режимите на економски и финансиски санкции имаат различни цели од интерес, како што се борбата против тероризмот, борбата против пролиферацијата на оружје за масовно уништување, принудата како одговор на сериозни кршења на човековите права или акти што го загрозуваат мирот. Мерките што се преземаат како дел од овие програми се многу различни, при што замрзнувањето на имотот е само една категорија од овие мерки.

Мерките на замрзнување се привремено ограничување на правото на сопственост, но не и негова експропријација. Субјектите што подлежат на вакви мерки ги одредува Владата на Република Северна Македонија или меѓународна организација. Според тоа, овие мерки се разликуваат од мерките за конфискација на имот изречени од судските органи.

За да се избегнат прекумерни повреди на основните права на поединците и субјектите, може да се дозволат концесии (на пример, за купување храна, плаќање кирија или медицински трошоци). Покрај тоа, одлуката за замрзнување на имотот на лицето или субјектот или одбивањето да се дозволи концесија може да се обжали до надлежните судски органи.

Субјектите мора да ги спроведат финансиските мерки веднаш штом ќе стапат во сила. Непочитувањето на мерката изречена во согласност со Законот за рестриktivни мерки се смета за прекршок и е казниво.

Примената на финансиски мерки не е процес базиран на ризик и се разликува од мерките за спречување на перење пари и финансирање на тероризам пропишани со Законот за спречување

на перење пари и финансирање на тероризам. Сепак, финансиските мерки ги надополнуваат превентивните механизми за борба против перењето пари и финансирањето на тероризмот, особено во однос на борбата против финансирањето на тероризмот.

## ОСНОВИ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ

### 1.1. Резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации

Резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации (СБОН) создаваат обврска за примена на финансиски мерки врз назначените лица по нивното објавување без одлагање, а најдоцна во рок од 24 часа.

Како дел од мировните мисии, СБОН може да издаде резолуции „во случај на закана за мирот, нарушување на мирот и агресија“ со кои се предвидуваат мерки за замрзнување на имотот. За да се обезбеди ефикасно спроведување на своите резолуции, СБОН формираше Комитет за санкции, во кој учествуваат сите земји-членки на Советот за безбедност. Една од функциите на комитетот е да ги идентификува лицата и субјектите - предмет на рестриктивни мерки. Комитетот ги составува и ажурира листите, кои може да ги усвои директно СБОН.

Мерките за замрзнување на имотот предвидени во оваа рамка се предмет на Препораките 6 и 7 на FATF во случаи кога се поврзани со борба против ширењето на оружје за масовно уништување или финансирање на тероризам.

Според Повелбата на ОН, резолуциите и одлуките на СБОН на Комитетот за санкции за воведување финансиски рестриктивни мерки против лица или субјекти се наметнуваат на самите држави. Сепак, тие создаваат законска обврска за финансиските институции да го замрзнат имотот на назначеното лице кога тој ќе биде објавен.

Усвојувањето на резолуциите на Советот за безбедност на ОН и одлуките на Комитетот за санкции се објавуваат на веб-страницата на ОН.<sup>1</sup>

Министерството за надворешни работи и надворешна трговија ги објавува резолуциите на Советот за безбедност на ОН со кои се воведуваат рестриктивни мерки и одлуките на Комитетот за санкции на својата веб-страница веднаш штом ќе дознае за нив, а најдоцна во рок од 24 часа. Овие мерки стапуваат во сила во земјата веднаш штом ќе бидат објавени.

Во овој поглед, на обврзаните субјекти им се потсетува потребата од воспоставување постапка што ќе им овозможи да ги следат објавувањата на резолуциите на Советот за безбедност на ОН, како и промените во постојните резолуции, при што УФР објавува ажурирана и консолидирана листа на такви мерки на својата веб-страница.<sup>2</sup>

### 1.2 Националниот систем е уреден со Законот за рестриктивни мерки

Воведувањето на законодавството со цел борба против финансирањето на тероризмот и пролиферацијата ги исполнува барањата на Советот за безбедност на ОН и ФАТФ (Препораки 6 и 7).

Мерките преземени врз основа на ова се применуваат по објавувањето на веб-страницата на Министерството за надворешни работи и надворешна трговија или со одлука на Владата за воведување, измена и прекинување на рестриктивните мерки, со која се утврдува следново:

<sup>1</sup> <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/information>

<sup>2</sup> <http://www.ufr.gov.mk/>

- а. вид на рестриктивна мерка;
- б. орган што ја спроведува рестриктивната мерка и/или
- в. времетраење на рестриктивната мерка.

Согласно Законот за рестриктивни мерки, Министерството за надворешни работи и надворешна трговија поднесува предлог до Владата на земјата за транспонирање на рестриктивните мерки донесени од Европската Унија.

Финансиските мерки важат за субјектите кои се обврзани да преземаат мерки и дејствија за спречување на перење пари и финансирање тероризам во согласност со Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам и Агенцијата за катастар на недвижности.

Во овој поглед, на обврзаните субјекти им се наметнува потребата од воспоставување постапка што ќе им овозможи да ги следат одлуките на Владата на Република Северна Македонија во Службен весник, додека УФР на својата веб-страница објавува ажурирана и консолидирана листа на такви мерки.<sup>3</sup>

#### **СУБЈЕКТИ КОИ ИМААТ ОБВРСКА ДА ГИ ПРИМЕНУВААТ ФИНАНСИСКИТЕ РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ**

Субјекти кои имаат обврска да ги применуваат финансиските рестриктивни мерки се:

- 1) Финансиски институции и подружници, филијали и деловни единици на странски финансиски институции кои согласно со закон вршат дејност во Република Северна Македонија;
- 2) Правни и физички лица кои како деловна или професионална активност ги вршат следниве услуги:
  - а) посредување во промет на недвижности, вклучително и/или посредување при склучување на договори за закуп на недвижен имот само кога вредноста на месечниот закуп изнесува 10.000 евра или повеќе во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија;
  - б) ревизорски и сметководствени услуги;
  - в) давање совети од областа на даноците или која било форма на помош, поддршка или совет, директно или преку друго лице во областа на даноците;
  - г) давање на услуги како инвестициски советник и
  - д) давање на услуги за организирање и спроведување на аукции;
- 3) Нотари, адвокати и адвокатски друштва кои вршат јавно овластување согласно со закон;
- 4) Приредувачи на игри на среќа кои согласно со закон приредуваат игри на среќа во Република Северна Македонија;
- 5) Даватели на услуги на трустови или правни лица;
- 6) Централен депозитар за хартии од вредност;
- 7) Правни лица кои вршат дејност на примање во залог на подвижни предмети и недвижности (заложувалници);
- 8) Лица кои тргуваат или дејствуваат како посредници во трговија со уметнички дела, вклучително кога активноста ја вршат уметнички галерии или аукциски куќи, а каде вредноста на поединечната трансакција или неколку поврзани трансакции изнесува 10.000 евра во

<sup>3</sup> <http://www.ufr.gov.mk/>

денарска противвредност или повеќе според средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија;

9) Лица кои складираат, тргуваат или кои дејствуваат како посредници во трговија со уметнички дела, кога активноста се одвива во слободни зони и каде вредноста на поединечната трансакција или неколку поврзани трансакции изнесува 10.000 евра во денарска противвредност или повеќе според средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија и

10) Даватели на услуги поврзани со виртуелни средства.

Финансиски институции се:

а) банки и штедилници основани со дозвола од гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија чија основна дејност е прибирање депозити и други повратни извори на средства од јавноста и одобрување на кредити во свое име и за своја сметка;

б) правни лица кои не се банки или штедилници кои вршат една или повеќе од следниве активности:

- кредитирање, вклучително и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции,
  - издавање и администрирање на платежни средства (чекови, патнички чекови, меници),
  - издавање на електронски пари,
  - финансиски лизинг,
  - менувачки работи,
  - платежни услуги во земјата и странство, вклучувајќи положување и повлекување на готовина на платежна сметка, активности поврзани со отворање, водење/одржување и затворање на сметката, извршување на платежни трансакции, издавање на платни инструменти и/или прифаќање на платежни трансакции, парични дознаки (вклучувајќи и брз трансфер на пари, како вид на парична дознака) и услуги за иницирање на плаќања,
  - издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување,
  - тргување со инструменти на пазарот на пари,
  - тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали,
  - тргување со хартии од вредност,
  - тргување со финансиски деривати,
  - управување со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или инвестициско советување на клиенти,
  - давање на услуги на чување на имот на инвестициски и пензиски фондови,
  - купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии од вредност,
  - чување на хартии од вредност за клиенти,
  - советување на правни лица во врска со структурата на капиталот, деловната стратегија или други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување на правни лица,
  - посредување во склучување договори за кредити и заеми и
  - обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица;
- в) правни и физички лица кои вршат работи на осигурување, застапување и/или посредување во осигурување на живот со штедна и/или инвестициска компонента и други поврзани осигурувања со штедна и/или инвестициска компонента;
- г) друштва за управување со приватни инвестициски фондови и приватни фондови;
- д) друштва за управување со отворени инвестициски фондови и затворени инвестициски фондови;
- ѓ) друштва за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови;
- е) филијали на странски финансиски институции од потточките а), б), в), г), д) и ѓ) од оваа точка во Република Северна Македонија;

ж) АД Пошта на Северна Македонија во делот на работењето кој се однесува на поштенски парични упатници;

з) други правни или физички лица кои согласно со закон извршуваат една или повеќе активности во врска со одобрување кредити, финансиски лизинг, факторинг, форфетинг, давање на услуги на инвестициски советник, чуваат или администрираат/дистрибуираат готовина и други финансиски активности утврдени со закон.

Исто така, од сите физички и правни лица се очекува да се воздржат од ставање на располагање и овозможување на стекнување средства и/или друг имот на определеното лице, т.е. од воспоставување деловен или друг однос што би резултирал со ставање на располагање и овозможување на стекнување средства и/или друг имот на определеното лице.

## ДЕФИНИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ МЕРКИ

Терминот „финансиски мерки“ во член 5 од Законот за рестриктивни мерки е дефиниран како „забрана за користење, пренос, конверзија или друг вид располагање со имот, забрана за ставање на располагање на кој било имот - директно или индиректно, и забрана за воспоставување или продолжување на деловен однос. Овие мерки се однесуваат и на:

- имот кој е целосно или делумно, директно или индиректно во сопственост, користен или контролиран од определените лица;
- имот кој потекнува или произлегува од имот кој е целосно или делумно, директно или индиректно во сопственост, користен или контролиран од определените лица, или
- имот дополнително стекнат од определените лица врз различни основи.

### *Имот во смисла на рестриктивни мерки*

Терминот „имот“ во смисла на овие дефиниции значи пари, средства или други финансиски ресурси, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на:

- инструменти за плаќање,
- хартии од вредност,
- депозити,
- економски ресурси (вклучувајќи нафта и други природни ресурси) друг имот од каков било вид, материјален или нематеријален, подвижен или недвижен,
- други права врз предмети, побарувања, како и јавни документи и правни документи за сопственост и средства во писмена или електронска форма или инструменти што го докажуваат правото на сопственост или интерес во таков имот.

Субјектите треба да обрнат внимание на прилично широкиот спектар на средства што можат да бидат замрзнати:

- готовина, чекови, побарувања во чекови, подигнувања, налози за плаќање и други инструменти за плаќање;
- депозити кај финансиски институции и други субјекти, салда на депозитни сметки, тековни сметки или штедни сметки, побарувања, должнички хартии од вредност;
- средства платени за провизија за електронски монетарни инструменти и монетарни вредности складирани на овие инструменти;

- средства платени во согласност со договори за индивидуално или колективно управување со средства;
- јавни или приватни должнички инструменти, хартии од вредност со кои се тргува во одредени здружени акции и други хартии од вредност, поседовни листи, обврзници, меници, гаранции, необезбедени хартии од вредност, деривативни договори;
- камата и други приходи од финансиски средства од каков било вид (надомест на тековни сметки, штедни сметки);
- дивиденди и други приходи од средства и профит од средства;
- премии или придонеси платени врз основа на договор за осигурување и платен надомест;
- договори за животно осигурување или капитализација (неплатени и плаќања);
- обврзници за капитализација;
- кредит, право на компензација, гаранции, гаранции за трошоци или други финансиски обврски;
- акредитиви, меница товарије, договори за купопродажба;
- секој документ што докажува сопственост на соработнички акции во фондови или финансиски ресурси;
- секој друг инструмент за финансирање на извоз.

Концептот на „имот“ значи сè, подвижно или недвижно, што може да се користи за стекнување средства, други стоки или услуги. Субјектите треба да го замрзнат имотот на определените физички или правни лица на кои тие се депоненти или над кои имаат старателство. Ова вклучува стоки од сите видови (накит, злато, скапоцени камења и уметнички дела) што се депонирани како обезбедување или во сеф.

Концептот на „забрана за ставање на располагање на кој било имот, директно или индиректно“ треба да се разбере во најширока смисла, што значи секое дејствие чие извршување е потребно, според закон, за да се овозможи на лицето ефикасно да стекне овластување да располага со имотот. Ставањето на располагање на имот на неодредено физичко или правно лице во сопственост или контролирано од определеното физичко или правно лице на кое се воведени финансиски мерки против тероризмот и ширењето на оружје за масовно уништување и нивното финансирање, во принцип, се смета дека е индиректно ставен на располагање на второто, освен кога може разумно да се утврди дека предметниот имот нема да биде се користи од или служи во корист на тоа определеното физичко или правно лице.

### **КОЈ МОЖЕ ДА БИДЕ ПРЕДМЕТ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ**

Рестриктивни мерки може да се изречат против една или повеќе држави, меѓународни организации, поединци, правни лица (на пример, компании, државни органи, министерства, здруженија, фондации), како и фактички групи, без оглед на тоа дали се правни лица, како што се терористичките групи. Во последната хипотеза, обврзаните субјекти кои немаат деловни односи со де факто групи, треба да го замрзнат имотот на оние физички и правни лица за кои знаат дека дејствуваат во име на овие групи, особено кога тоа е експлицитно наведено во Резолуцијата на Советот за безбедност на ОН или со одлука на Владата.

Идентификаторите за идентификување на лицата и субјектите кои се предмет на рестриktivната мерка се дадени во анексите на секоја од резолуциите на Советот за безбедност на ОН или на секоја од владините одлуки. Елементите за идентификација за одредени лица или субјекти може да бидат различни, во зависност од достапноста на информациите.

Во случај на физички лица, елементите за идентификација што можат да бидат вклучени во текстот се името и презимето, а доколку ги има, псевдонимот (други имиња под кои лицето е познато), датум и место на раѓање, државјанство, адреса, број на пасош, личен идентификациски број, даночен идентификациски број или други дополнителни информации.

Во случај на правни лица, може да се наведе името на компанијата, адресата на регистрираното седиште, деловната активност или деловната цел, датумот на основање, земјата на регистрација, регистрацискиот број или други дополнителни информации.

За да се олесни спроведувањето на рестриktivните мерки од страна на обврзаните субјекти, УФР објавува на својата веб-страница ажурирана консолидирана листа на определени лица и субјекти. Консолидираната листа се ажурира штом ќе се објави Резолуцијата на Советот за безбедност на ОН или ќе се донесе владина одлука.

## МЕХАНИЗАМ НА КОМУНИКАЦИЈА

Управата за финансиско разузнавање (УФР) води ажурирана консолидирана листа и ја објавува на својата веб-страница во согласност со ЗРМ.

Консолидирана листа на физички и правни лица кои подлежат на рестриktivни мерки согласно УФР, содржи информации за поединци и организации поврзани со активности кои претставуваат закана за меѓународниот мир, безбедноста и човековите права, вклучувајќи податоци за нивното име, државјанство, функција, датум на влегување и измена на санкцијата.

Листата е достапна за пошироката јавност преку пристап до веб-страницата на УФР ([https://ufr.gov.mk/?page\\_id=257](https://ufr.gov.mk/?page_id=257)).

Покрај тоа, обврзаните субјекти (и надлежните органи) имаат пристап до рестриktivната веб-страница на УФР.


Рестриktivната страница е двонасочен канал за комуникација со УФР и преку која субјектите доставуваат информации во различни ситуации на сигурен и безбеден начин, вклучувајќи информации за нивното спроведување на дејствија во согласност со УФР.

Имено, УФР го олеснува спроведувањето на финансиските мерки со обезбедување навремено ажурирање преку електронска порака за секоја промена на консолидираната листа до обврзаните субјекти преку рестриktivната веб-страница на УФР.

### Пристап до рестриktivната веб-страница на УФР


Корисникот прво се најавува на порталот за е-ID. Откако корисникот ќе се најави на порталот за е-ID, со пристапување до линкот за најавување до предметот на корисникот, ќе се прикаже формуларот за најавување. По внесувањето на корисничкото име и лозинката, со кликување на копчето „Најави се“ (Login), корисникот ќе се најави на порталот.

Откако ќе бидат внесени корисничкото име и лозинката со клик на копчето **Најави ме** корисникот ќе се најави на порталот.




22. Најава на корисник.

Доколку корисничкото име или лозинката се неточни, корисникот ќе добие известување - Неважечко корисничко име или лозинка. Пораката ќе се прикаже како на сликата подолу:



23. Невалидно име или лозинка.


Откако корисникот ќе се најави на порталот, се прикажува формулар за регистрација, кој мора да биде пополнет со лични податоци.



Откако ќе се пополнат сите полиња, со кликување на копчето за регистрација, корисникот успешно се најавува на платформата. По успешното најавување, корисникот чека да биде одобрен од администраторот и се прикажува следната порака:

### Навигација низ главното мени во платформата

Откако корисникот ќе биде прифатен од администраторот, тој има пристап до платформата. Главното мени се наоѓа од левата страна, почетниот дел, ќе биде активниот дел и корисникот ќе може да ги види најновите промени додадени и избришани во консолидираната листа.





Од десната страна се наоѓаат листите, кои корисникот може да ги преземе.

Во делот консолидиран список, горниот дел се состои од полиња за пребарување, со цел полесно да се прегледаат специфични податоци во списокот. Со кликување на копчето за пребарување, корисникот може да пребарува по:

- податоци (име/презиме/алијас)
- сериски број
- датум на внесување во списокот
- адреса
- тип на лице

До копчето за пребарување, се наоѓа копче за бришење/освежување на внесените податоци. Во десниот агол има две копчиња, чија функција е да го преземат списокот, во PDF и Excel формат.





Во делот „Извештај за лице“, корисникот ќе може да поднесе извештај или известување за тоа што лицето конкретно бара.

Делот „Архива“ ги прикажува сите додадени листи по Датум на внесување во листата и разликите помеѓу двата најново додадени консолидирани листи во „Додадени“ и „Избришани“. Во десниот агол од листата има три точки, со кликување на точките се прикажува преглед на Додадените и Избришаните листи.

Кога корисникот ќе кликне на стрелката до „Додадени“, се прикажува листа со сите додадени лица од консолидираната листа, под „Избришани“ се лицата кои се отстранети, т.е. се повторуваат во листата:

Во „Додадени“ и „Избришани“ постои можност за пребарување по:

- Име (Име/Презиме/Алијас)
- Сериски број
- Датум на внесување во листата
- Адреса
- Вид на лице